

Главна цел на проектот:



Да се обезбедат најсоодветни инструменти за да се поттикне капацитетот за зачувување на биолошката разновидност и да се дистрибуира до голем број на корисници за да се обезбеди одржливо, ефикасно управување и функционирање на заштитените подрачја, зголемување на бројот на видови, површини на живеалишта, заштита на екосистеми и подобрување на алатките за зачувување.



* Оптимизиран мониторинг и заштита на клучни локации

- Развивање на Регионална Стратегија за Биодиверзитет – Акциски План, мапи на клучни живеалишта, видови и сензитивност на Југоисточниот регион
- Одредување на еколошките својства (видови-живеалишта), граници и хидрологија на Моноспитовското блато - подготовка на План за управување
- Развивање, тестирање и спроведување на техники за обсервација и иновативни методи за следење на статусот на зачувување и законите
- Развивање на стратешки план и обезбедување на инфраструктура за намалување на потребите за вода за наводнување во Националниот парк Преспа
- Примена на мерки за подобрување на состојбата за зачувување на приоритетните живеалишта и видови во Националниот парк Преспа со ублажување на влијанијата од пасење

* Развој на заедничка мрежа за заштитени подрачја

- Дизајнирање на заедничка мрежа за зголемување на сегашната и идната поврзаност и еколошката функционалност, со акцент на приоритетните видови и живеалишта
- Идентификување на нови локалитети во двете земји кои ќе бидат вклучени во мрежата на заштитени подрачја
- Проценка и моделирање на социо-економски движечки сили (на пр. Политики на ЕУ, економски трендови) и притисоци врз животната средина кои дејствуваат врз биолошката разновидност под влијание на тековните и проектирани идни услови
- Мапирање на клучните живеалишта, видови, притисоци и екосистемски услуги

* Градење на капацитети на еколошки мрежи

- Развивање на динамички отворен систем за размена на податоци на еколошка мрежа
- Обезбедување на различни активности за едукација и промоција (Брендирање, мобилна апликација, документарен филм итн.)
- Следење на процесот за подигање на свеста
- Поддршка за трансфер на знаење

Лидер Партнер:

Центар за развој на Југоисточниот плански регион



Контакт: Жулиета Ѓуркова,
Ул. "Боро Џони" бр.10, 2400 Струмица,
Моб. 072/ 304 – 612 Тел/Факс 034/ 340 – 139
E-mail: zulieta.gjurkova@rdc.mk

Проектни Партнери:

- Универзитет "Аристотел" во Солун - Посебна единица за истражувачки фондови - Оддел за биологија, Грција
- Државен инспекторат за животна средина, Р.Македонија
- Регион на Западна Македонија, Грција



ARISTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI



ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА